



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Понеделник, 14 септември 1959
Скопје
Број 28 Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДСКАТА БОЛНИЦА — КРУШЕВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1) ЛЕКАР од општа пракса во Градската болница — Крушево,

2) еден СТОМАТОЛОГ или ЗАБАР.

Услови: под 1) завршен медицински факултет, со две години практика и положен стручен испит. Под 2) за стоматолог завршен медицински факултет, со две години практика и положен стручен испит, а за забар завршена средна медицинска школа, со четири години практика и положен стручен испит.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а положајна по Правилникот на Градската болница во Крушево.

Понуди заедно со документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до конкурсната комисија на Градската болница — Крушево, до пополнување на работните места.

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

I.

— За еден наставник (доцент, вонреден или редовен професор) за предметот Руски јазик,

— за два наставника (доценти, вонредни или редовни професори) за предметот Руска литература,

— за еден наставник (доцент, вонреден или редовен професор) за предметот Југословенска книжевност,

— за еден наставник (доцент, вонреден или редовен професор) за предметот Светска книжевност.

— за два наставника или соработника за предметот Основи на општествените науки,

— за еден асистент за предметот Руски јазик,

— за еден асистент за предметот Руска литература,

— за два асистента за предметот Основи на општествените науки.

II.

Согласно чл. 102 од Законот за Универзитетот во Скопје, и чл. 122 од Статутот на Филозофскиот факултет (преизбор):

— за еден асистент за предметот Филозофија,

— за еден асистент за предметот Историја на народите на ФНРЈ — Нов век,

— за еден асистент за предметот Историја на средниот век.

Пријавите со биографија, список на научни и стручни трудови, со по еден примерок од нив, и потребните такси, се поднесуваат во Деканатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од објавувањето односно до пополнувањето на местата.

Од Деканатот на Филозофскиот факултет — Скопје

Врз основа на член 164 од Законот за јавните службеници Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. Директор на Шумското стопанство 1

УСЛОВИ: да има завршено земјоделско-шумарски факултет, положен стручен испит и најмалку 10 години практика.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија најдоцна до 21. IX. 1959 година.

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка биографија.

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

село Ново Село — Струмичко

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1) Еден аптекар-ка

2) Еден забар-ка

Услови: под 1 и 2 фармацевтски односно стоматолошки факултет или средно забарско односно средно фармацевтско училиште со 3 години практика и положен државен стручен испит.

Основна плата по Законот за јавните службеници а положајна и посебен додаток спрема правилникот на Домот.

Стан обезбеден.

Молби со куса биографија и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до овој Дом во срок од 15 дена по објавувањето односно до пополнувањето на работните места.

ЦЕНТРАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА — БИТОЛА

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

ЕДЕН ВЕТЕРИНАР

Услови: факултетска спрема.

Молбите се поднесуваат во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Дудевска Андреева Јелена, од Скопје, ул. „464“ бр. 32, подаде тужба за развод на бракот против тужениот Дудевски Јован од Скопје, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Дудевски Јован, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде определен привремен старател, кој ќе го застапува на расправата на негови расноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 718/58. (135)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Чашка бр. 02-140/1 од 12-I-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 2, рег. бр. 2 установата под назив: Здравна станица, со седиште во Чашка. Предмет на работењето на установата е: хигиенско-епидемиолошка служба, клинички и лабораториски преглед, амбулантско и клиничко лекување, забна амбуланта и теренска бабичка служба.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Чашка бр. 2691/1 од 1958 година.

Установата ќе ја потпишува д-р Зековски Е. Мустафа и Димовска К. Бранка.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Чашка.

Бр. 140/1-1959 од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Чашка. (182)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 4610 од 27-IV-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 58, рег. бр. 58 установата под назив: Управа за управување и изградба на работни простории во Скопска околија — Скопје. Предмет на работењето на установата е: во име и за сметка на Единствениот градски фонд за кредитирање на станбената изградба на општините од подрачјето на град Скопје:

а) да управува, ги одржува и издава под наем работните простории од општонародниот имот во град Скопје;

б) да наплатува наем од работните простории и води евиденција за наплатата;

в) да врши услуги на инвеститорот за изградба на нови работни простории;

г) да може да врши услуги на инвеститорот за изградба на нови работни простории на трети лица.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Скопска околија, Скопје бр. 2441/1 од 16-II-1959 година.

Со установата управува управен одбор, како колективен орган. Установата ќе ја потпишува и претставува Петар Мандов, в. д. директор.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за општествен план и финансии на Народниот одбор на Скопска околија.

Бр. 4610/1959 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (837)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 02-3171/1 од 31 март 1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 88/89, ред. бр. 1 установата под назив: Станица за унапредување на земјоделството, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: да ја обединува целокупната работа за унапредување на земјоделството во околијата (полјоделие, овоштарство, лозарство, сточарство и заштита на растенијата) и предвиденото во член 6 од Правилата.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Охридска околија бр. 01-2589/1 од 9 март 1959 година.

Установата ќе ја потпишува и претставува управителот инж. агр. Александар Корженски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Секретаријатот за селско стопанство на Народниот одбор на Охридска околија.

Бр. 3171/1-1959 од Народниот одбор на општината Охрид. (1264)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-5306 од 8-VII-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 11, рег. бр. 11 установата под назив: Здравна станица при Фабриката за порцелан и санитарна керамика „Борис Кидрич“ во Титов Велес. Предмет на работењето на установата е: да врши превентивна и куративна здравствена служба во Фабриката.

Установата е основана со решението на Фабриката за порцелан и санитарна керамика „Борис

Кидрич“ — Титов Велес бр. 14/15-I-1959 година.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот Велко Арсов, лекар.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје на Народниот одбор на општината Титов Велес.

Бр. 03-5306/1959 од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Т. Велес. (1471)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-5627 од 18-VII-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 12, рег. бр. 12 установата под назив: Реонска станица за заштита на растенијата, со седиште во Титов Велес.

Предмет на работењето на установата е:

— да ги сузбива болестите и штеточините на растенијата;

— да собира податоци за распространетоста на болестите и штеточините на растенијата и да врши детерминација на нив;

— да ги следи постигнувањата од областа на заштитата на растенијата кај нас и во светот и по пат на демонстративни опити, предавања, курсеви и сл. да се грижи за нивното применување на својот терен;

— да раководи со антиперноспорната служба и предлага на соодветните државни органи мерки и рокови за сузбивање и отстранување на болестите и штеточините на растенијата;

— да дава напатствија за правилно користење на средствата и апаратите како и за нивните особини за сузбивање на болестите и штеточините;

— стручно да раководи со општите акции за сузбивање на болестите и штеточините на растенијата на своето подрачје, организирани од државните органи;

— да оспособува стручен кадар за сузбивање на болестите и штеточините на растенијата.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 6355 од 11-VII-1957 година.

Установата ќе ја потпишува и застапува инж. Ангел Чочковски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Бр. 03-5627/59 од Одделението за стопанство на НО на општината Титов Велес. (1479)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 11878 од 1-VIII-1959 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 59 под рег. бр. 59 установата под назив: Биро за градежништво на Македонија — Скопје. Предмет на работењето на установата е: да укажува помош и врши стручни услуги на стопанските организации, членови на сојузната градежна комора, стручните здруженија и други установи од областа на градежништвото, како и на сојузната градежна комора.

Установата е основана со решението на Сојузната градежна комора Белград бр. 1949 од 23-VII-1959 година.

Со установата управува Управниот одбор како колективен орган.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е: Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет на НРМ — Скопје.

Установата ќе ја потпишува и преставува Васил Димитровски, в. д. управител.

Бр. 11878/59 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (1568)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 8486 од 3-VI-1959 година, во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 10, рег. бр. 10 е запишано следното:

1) Се менува досегашниот назив на Градскиот куклен театар — Скопје и во иднина ќе гласи: Младински детски театар — Скопје.

2) Место досегашниот директор на установата Лазар Балабанов, установата ќе ја потпишува новоназначениот директор Ристо Стефановски. Покрај него установата ќе ја потпишува и досегашниот потписник Наум Ковкаровски.

Бр. 8486/59 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (1328)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 8754 од 2-VII-1959 година инж. Благоја Тасиќ, досегашен директор на Заводот за уредување на шумите на НРМ — Скопје, е сменет од должност и му престанува правото установата да ја потпишува.

Новоназначениот директор инж. Михајло А. Михајлов е овластен установата да ја потпишува.

Бр. 8754/59 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (1442)

Врз основа на решението на Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Тетово бр. 8670/1 од 12-VI-1959 година, во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 24, рег. бр. 2 е запишано следното: Се менува називот на Заводот за заштита на народното здравје — Тетово и ќе гласи: Околиски хигиенски завод — Тетово.

Досегашниот управител на Заводот д-р Димитар Кичев е разрешен од должност и на негово место за управител е назначен д-р Вукашин Геровски.

Измените се извршени врз основа на решението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 01-4293/1 од 19-V-1959 година и решението бр. 01-1432/1 од 18-III-1959 година.

Бр. 8670/1-1959 од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Тетово. (1338)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-7518/1 од 7-VII-1959 година се менува досегашниот назив на Околинската аптека во Ресен, регистрирана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 9 на страна 13, а во иднина називот ќе ѝ гласи: Народна аптека „5 ноември“ — Ресен.

Бр. 05-7518/1-1959 од Народниот одбор на општината — Ресен. (1478)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 75 на страна 295 е запишана под фирма: Винарска визба „Македонија“ при Деловниот сојуз за лозарство, винарство, овоштарство и градинарство — Куманово. Предмет на работењето на визбата е: производство, откуп и преработка на грозје, откуп и преработка на овошје, преработка на алкохолни и безалкохолни пијалоци и продажба.

Визбата е основана со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 19127 од 12-XII-1958 година.

Визбата ќе ја потпишуваат Методи Борис Манафов, управник, и Владо Тасевски, книговодител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1078/58. (246)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 354 на страна 1159 е запишан под фирма: Столарски дуќан „Обнова“, со седиште во Валандово — Гевгелија. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка — производство на градежна столарија, мебел и галантерија.

Дуќанот е основан од Народниот одбор на општината Валандово бр. 1744/2 од 15-VIII-1958 год.

Дуќанот ќе го потпишува Ѓорѓе Н. Ѓончев, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 28/59. (269)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 355 на страна 1165 е запишана под назив: Производителска чевларска задруга „Напредок“, со седиште во Гевгелија. Предмет на работењето на задругата е: изработка на машки и женски чевли и сандали и поправка на чевли.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 04-6354/1 од 25-XII-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Ѓорѓе Р. Стамов, раководител, Ката Живковиќ, книговодител, и Јован Тодов, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 11/59. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111 на страна 307 е запишана под фирма: Книгоиздателство за уметничка литература „Кочо Рацин“ — Скопје — Продавница (книжарница) бр. 15 во Ѓорче Петров. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на канцелариски материјали, хартија, школски прибор, прибор за пишување и разни формулари и обрасци, книги, музикални и музички инструменти.

Продавницата е основана од Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“ — Скопје а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров бр. 6294/1 од 14-X-1958 г.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Благоја Андреја Филимановски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1072/58. (280)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 590 на страна 331 е запишано под фирма: Дрвна индустрија Врбовско — Претставништво во Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 17. Предмет на работењето на претставништвото е: склучува договори со ангромрежата, ги застапува интересите на фабриката и се грижи за обиколување теренот на НРМ за посетување на нашите потрошувачи.

Претставништвото е основано од Советот за промет со стоки на Владата на НРМ со решението бр. 3430 од 20-V-1952 година.

Претставништвото ќе го потпишува раководителот Петров Панче Јордан, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 49/59. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 591 на страна 337 е запишано под фирма: Комунално занаетчиско услужно претпријатие „Градител“, со седиште во с. Петровец — Скопско. Предмет на работењето на претпријатието е: изградба и адаптирање на градежни објекти, изградба и одржување на патишта од IV ред, експлоатација на каменоломот во село Катланово, експлоатација на кварцитниот песок во атарот на селата Бадар и Катланово, производство на вар и тули на подрачјето на општината, укажување услуги со транспортни средства на стопанските организации, установите и приватните лица и други комунални услуги. Каменот, кварцитниот песок, варта и тулите претпријатието ќе ги користи за свои потреби, а исто така и за продажба на стопанските организации, установите и приватните лица.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Петровец бр. 06-6411/58 од 5-I-1959 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Стојан Николовски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 44/59. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 85 на страна 389 е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Хидроелектропроект“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: изградба и одржување станбените згради на задругата.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 13895 од 27-XI-1958 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Душан Илиевски, Благоја Трајчевски, Стојан Стефанов, Бошко Геговски, Ѓорѓи Стојчев и Александар Трајчевски. Задругата ќе ја потпишуваат Душ-

ко Илиевски, претседател, Бошко Геговски, секретар, и Александар Трајчевски, член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 47/59. (334)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 259 на страна 877 е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Козара“ — Земун — Продавница во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли и производи што го дополнуваат асортиманот.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Козара“, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Тетово.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Петровски Благоја, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 922/58. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 258 на страна 871 е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Пролетер“ — Белград — Продавница во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на машки, женски и детски чевли на мало, како и производи што ја дополнуваат дејноста (чорапи, врвци и боја).

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Пролетер“ — Белград, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 8752 од 20-V-1957 година.

За раководител на продавницата е назначен Лазаревиќ Милојко. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 864/58. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 226 на страна 749 е запишано под фирма: Претпријатие за лозарство и овоштарство „Лозар“, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на претпријатието е: унапредување на лозарството и овоштарството во градот и околицата.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 18982/1 од 19-XII-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат во границите на овластувањето следните лица: Крсто Путински, директор, Стојан Алексовски, службеник, и Момчило Вељковиќ, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 38/59. (338)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160 на страна 431 е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Блед“ — Скопје — Продавница во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи, бонбони, чоколади и др. и разни безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 12001 од 20-VI-1957 година.

За раководител на продавницата е назначен Методија Деликоски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 107/59. (358)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 107 на страна 525 е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Хигиена“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

- 1) да приготвува програми за изградба на заеднички згради, претсметки за потребниот градежен материјал, работници и финансиски средства,
- 2) преку сопствена режија, режиски групи и градежни претпријатија, да организира економична градба на станбените задруги и работните простори за своја сметка или за сметка на членовите задругари,
- 3) да набавува земјишни парцели за изградба на заеднички згради за своите потреби или за потребите на членовите задругари,
- 4) да се грижи за одржување на своите станбени и работни простории и на своите членови,
- 5) да набавува градежен и друг материјал потребен за изградбата на станови и простории,
- 6) да осигурува потребна работна сила за извршување работите на своите дејности,
- 7) да обезбедува потребни финансиски средства за работата на задругата,
- 8) да собира парични средства, штедни влогови и други материјали со цел да се создадат средства за изградба.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 2929/1 од 17-IV-1959 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Др. Драгољуб Симовски, претседател, Киро Георгиевски, потпретседател, Борис Живковски, секретар, Владо Ивановски, благајник, Јован Чакар, Коста Трајановски, Перо Зафиров, Никола Каралиев и Трајче Јосифовски, членови.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Др. Драгољуб Симовски и Ивановски Владимир.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 507/59. (1360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 601 на страна 399 е запишана под фирма: Фабрика за гумени производи во изградба, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на фабриката е: инвестициона изградба на објектот за произведување разни врсти гумена техничка стока и стока за широка потрошувачка.

Фабриката е основана со решението на Народниот одбор на општината „Саат Кула“ — Скопје бр. 01—2587/1 од 14-III-1959 година.

Фабриката ќе ја потпишува Цветко Богданов Иванов, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 328/59. (716)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 216 на страна 689 е запишано следното: Инж. Радослав Игњатовиќ, досегашен в.д. директор на Претпријатието за истражување и експлоатација на минерални сировини „Минерал“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на Кумановска околија бр. 75 27-ХП-1958 год. за в.д. директор на претпријатието е назначен Ратко Арсов, инженер, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 72/59. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 17 на страна 42 е запишано следното: Георги Ристов Атанасов, досегашен шеф на сметководството на Земјоделското сточарско стопанство „Млекар“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначен Спиро К. Гелев, а за секретар Ристо Б. Георгиев. Тие стопанството ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник Георги Лазаревски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 35/59. (357)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-П-1959 година под рег. бр. 39/55, свеска I е запишано следното: Се менува фирмата и дејноста на Трговското претпријатие „Народна трговија“ — Битола и тоа:

1. Претпријатието отсега ќе ја носи следната фирма: Трговско претпријатие со текстил и галантерија на мало „Народна трговија“ — Битола;

2. Претпријатието ќе ја врши следната дејност: промет на мало со текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки, крзнарска стока, производи од јута (теписи), парфимериска и козметичка стока, саати и изработки од племенити материјали.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 100/59. (432)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 26-П-1959 година под рег. бр. 7/55, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на лицата Димитри Спироски, Божин Климоски и Доне Спасески. Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, с. Драслајца, Охридска околија, ќе ја потпишуваат Божин Мартиновски и Тома Мангоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 151/59. (446)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-П-1959 год. под рег. бр. 130/55, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Бошко Симонovski и отсега Ателјето за уметничка резба во Охрид ќе го потпишува новоназначениот директор Илија Ѓорѓиевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 145/59. (450)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-III-1959 год. под рег. бр. 30/55, свеска IV е запишано конституирањето, промената на фирмата и дејноста на Претпријатието за обработка на овошје и зеленчук „Преспанка“ — Ресен, и тоа:

1) Претпријатието отсега ќе ја носи следната фирма: Прехранбен комбинат „Преспанка“ — Ресен;

2) Комбинатот ќе ја врши следната дејност: преработка на овошје и зеленчук, производство на сите видови слатка, џемови, мармалади и други производи врз база на шеќер, овошни сокови, концентрати и алкохолни пијалоци, мелење на црвен пипер, сушење на сите видови овошје и зеленчук и прозје во свежа состојба.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 167/59. (521)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 85 на страна 345 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Табановце бр. 4196/1 од 6-I-1959 г. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Митре и Стеван“, село Горно Којнаре — Кумановска околија, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонационална земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни планови;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. лозарство;

10. сточарство;

11. откуп на сите видови земјоделски производи;

12. отстранување на неселскостопански дејности.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Спасовски Милутко, Крстевски Трајан, Денковски Ѓорѓи, Асани Беџет, Тошевски Владо, Стојковиќ Ѓорѓе и Сп. Саве.

Досегашниот потписник на задругата Ивановски А. Здравко е разрешен од должност и му пресанува правото за потпишување. За нов потписник е назначен Ташевски Блашко, управник. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Цветковски Т. Никола, книтоводител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 89/59. (464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53 на страна 207 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—606 од 23-I-1959 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Нова Македонија“, село Атино Село, Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;
3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
9. ратарство;
10. откуп на земјоделски производи;
11. разни услуги со машинскиот парк на задругата;
12. ќе работи на унапредувањето и развивањето на лозарството; и
13. производство на тутун.

Досегашниот управен одбор на задругата од 3-XI-1958 година е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Веловски П. Герасим, Пешевски К. Милан, Орлиќ Никола, Јовановски М. Киро, Пешевски М. Трипко и Ѓорѓиевски К. Стојче.

Досегашниот потписник на задругата Лазевски Никола е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Соколовиќ Ѓорѓи, книтоводител. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите

на овластувањето со стариот потписник Пешевски М. Трипко, управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 176/59. (524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 1 на страна 1 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Орашец бр. 4091 од 27-XII-1958 год. се потврдени правилата на Земјоделската задругата „Нов живот“, село Студена Бара, Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. Земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;
3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
9. развивање на селскостопанска дејност (сточарство, овоштарство и лозарство) и откуп и продажба на земјоделски производи.

Стариот управен одбор на задругата разрешен е од должност од 26-VIII-1958 год. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Насковски Павле, Младеновски Живко, Пешевски Ѓорѓи, Младеновски Милош, Божиновски Борис, Милошевски Гирас и Десковски Спирко.

За потписници на задругата остануваат старите регистрирани, и тоа: Наумовски Петрушев Трајан, управник на задругата, Милошевски Гирас, член на управниот одбор и Соколовски Димитар, службеник во задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 232/59. (526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 528 на страна 1523 е запишано следното: Костадинов Јанакиев Ѓорчо, досегашен директор на Лабораторијата за производство на хемикалии и фото материјали во изградба — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на Лабораторијата, со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 15328 од 28-XII-1958 год., е назначен Бо-ро Ангелов Коробар, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето

со новоназначениот шеф на сметководството Драган Трпковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 212/59. (529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 58 на страна 227 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 19320 од 23-I-1959 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Слога“, с. Умин Дол — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;
3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
9. товење на стока;
10. купување на земја; и
11. домашна ракотворба.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Златко Јовановиќ Живоин Ристиќ, Миленко Цветковиќ, Круме Груевски, Стоимен Атанасовски и Милоја Стојковски.

Досегашните потписници на задругата Вучковски Радојко и Величковски Георги се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписници на задругата се избрани Петковски Владо, управник, и Велиновски Јонче, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 189/59. (527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 163 на страна 439 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — дуќан за колонијал „Солидарност“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-XII-1958 год. е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 26-XII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 145/59. (530)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 511 на страна 1466 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — дуќан за колонијал „Топанаа“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-XII-1958 година е припоено кон Претпријатието „Центроколонијал“ — Скопје, сметано од 26-XII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 144/59. (531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 214 на страна 569 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Парната пивара — Скопје, и тоа: Жарко Аврамовиќ, директор, и Атанас Атанасовски, шеф на сметководството, пиварата ќе ја потпишуваат и Милан Симовски, шеф на комерцијалното одделение, и Хајредин Сараки-финансов книговодител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 128/59. (532)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 43 на страна 12 е запишано следното: Живко Георгиевски, досегашен в.д. директор на Претпријатието за туристичко-сообраќајни сервисни услуги и оправки „Аутотурист“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 80 од 9-II-1959 год. е назначен Живковски Милутинов Гоко, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Ганев Динов, шеф на сметководството.

Во случај на спреченост, отсутност или болест на еден од двајцава потписници, претпријатието ќе го потпишува новоназначениот потписник шефот на комерцијалното одделение Трајковски Антов Божидар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 265/59. (534)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 86 на страна 217 е запишано следното: Ристо Тасевски, досегашен директор на Трговското претпријатие „Солун“ — Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 04—5223/1 од 27-XI-1958 год. за директор на претпријатието е назначен Драги Зафиров. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Анка Б. Танова, финансов книговодител, и стариот потписник Лазар А. Лазаров, шеф на комерцијалното одделение.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 998/58. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 86 на страна 217 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 195 од 24-IX-1955 год. кон Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија. Се припојуваат следните трговски дуќани: Трговскиот дуќан „Житар“ — Гевгелија, Трговскиот дуќан „Иднина“ — Гевгелија и Трговскиот дуќан „Вардар“ — Гевгелија, сметано од 1-X-1955 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 999/58. (539)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98 на страна 397 е запишано следното: Согласно со записникот од собранието на Земјоделската задруга „Ново Маало“ — Гостивар, оджано на 29-X-1958 година, стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Миле Бундалески, Митре Илкоски, Коста Костевски, Сандре Јакимовски, Шопи Дино, Казим Ризванче, Неим Адеми, Фаик Речани, Пехче Марија, Секо Јеруоски и Миле Бундалески, претседател на управниот одбор.

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници и тоа: Методија Јазаревски, управник на задругата, Митре Илкоски, книговодител, и Миле Бундалески, претседател на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 175/59. (540)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 516 на страна 1486 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 151 од 26-XII-1958 година кон Трговското претпријатие за колонијал, прехранбени и мешани стоки на големо „Центроколонијал“ — Скопје се припоени следните трговски дуќани: „Топаана“, „Шар“, „Пена“, „Прехрана“, „Ефтинија“, „Солидарност“, „Извор“, „Елита“ и Трговското претпријатие за колонијал „Поет“ — Скопје, сметано од 26-XII-1958 година, а со решението бр. 1 од 4-XII-1958 год. на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје е припоено и Претпријатието-дуќан за колонијал „Изгрев“ — Скопје, во ликвидација, сметано од 31-XII-1958 година.

Со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 183 од 9-II-1959 година се проширува дејноста на претпријатието во иднина и со: трговија со парфимериски и козметички стоки, преработки од гума, каучук и пластични маси и трговија на мало со овошје, зеленчук и свежо месо.

Согласно со горецитираното решение се менува и фирмата на претпријатието и во иднина ќе гласи: „Центроколонијал“ трговско претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, мешани индустриски и други стоки на големо и мало — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 230/59. (541)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 57 на страна 129 е запишано следното: Драги Максимовски, досегашен потписник, книговодител на Претпријатието „Јелак“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначена Ленка Кировска, а за пом. книговодител Оливера Јовановска. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите потписници Јован Спировски, директор, и Боривоје Дојовски, комерцијалист.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 288/59. (543)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 57 на страна 129 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-14826 од 29-XII-1958 година кон Трговското мешано ангресистичко претпријатие „Јелак“ — Тетово се припојуваат: Трговското претпријатие на мало со текстилни стоки „Свезда“ — Тетово, Трговското претпријатие за промет со колонијални стоки на мало „Истра“ — Тетово и Самостојниот трговски дуќан за текстил „Блед“ — Тетово, сметано од 29-XII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 242/59. (544)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 44 на страна 173 е запишано следното: Согласно со потврдените правила од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров, Земјоделската задруга „Прогрес“, село Влае — Скопско, ја промени својата дејност и во иднина ќе се занимава со:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;
3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко гудре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
9. промет со посадочен материјал; и
10. откуп на секакви земјоделски производи на подрачјето на задругата.

Досегашниот потписник на задругата Никола Николовски, е разрешен од должност и му преста-

пува правото за потпишување. За потписник и по-натака останува Блажевски Савов Панче, член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 148/59. (542)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 118 на страна 299 е запишано следното: Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните и тоа: Претпријатието за промет со колонијални стоки на мало „Истра“ — Тетово, од рег. бр. 118, страна 299, Претпријатието за продажба на текстилна и галантериска стока на мало „Свезда“ — Тетово, од рег. бр. 195, страна 531, и Самостојниот трговски дуќан за текстил „Блед“ — Тетово, од рег. бр. 22, страна 49, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-14286 од 29-ХП-1958 год. се припоени кон Трговското мешано антростичко претпријатие „Јелак“ — Тетово, сметано од 29-ХП-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 243/59. (545)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-III-1959 година под рег. бр. 1/58 свеска I е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Продавницата во Битола на Претпријатието за лов, преработка и промет со риби „Дојранско Езеро“ — Нови Дојран, бидејќи престана со својата работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 165/59. (553)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. под рег. бр. 23/55, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст од Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Трибор“, село Витолиште — Битолска околина, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски и мешани стоки;

10. пчеларство, сточарство и овоштарство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 466/58. (554)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. под рег. бр. 20/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Јанко Колевски“, село Ивени — Битолска околина, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство, говедарство, краварство, пчеларство и живинарство!

10. трговија со индустриски и мешани стоки;

11. укажување услуги со камиони.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 469/58. (556)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 23-I-1959 год. под рег. бр. 9/56, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Стив Наумов“, с. Рибарци, Битолска околина, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски и колонијални стоки

Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот потписник Пандо Петровски. Отсега задругата ќе ја потпишуваат Цветан Ристевски и Ванчо Силјановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 470/58. (557)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-ХП-1958 год. под рег. бр. 78/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Бранко Димовски“, село Градешница — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. откуп на разни отпадоци, старо железо, метали и др.; и

10. преработка на градежни материјали.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 475/58. (558)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-ХП-1958 година под рег. бр. 37/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Вардар“, с. Драгош — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како

и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. лозарство, машински парк, услуги со казан за варење на ракија;

10. трговија со индустриски и колонијални стоки

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 476/58. (559)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-ХП-1958 год. под рег. бр. 38/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Панде Николоски“, село Велушина — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 477/58. (560)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-ХП-1958 год. под рег. бр. 67/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата на земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Победа“, село Ивањевци — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 478/58. (561)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-ХП-1958 год. под рег. бр. 73/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Бабуна“, с. Градешница — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. откуп на овци и говеда од индивидуалните производители;

10. набавка на сточен подмладок за унапредување на сточниот фонд; и

11. трговија со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 480/58. (562)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-ХП-1958 год. под рег. бр. 105/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Даме Груев“, с. Вашерејца — Битолско,

ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 481/58. (563)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. под рег. бр. 22/55, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Братство“, с. Полчишта — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство, пчеларство и живинарство;

10. трговија со индустриски, колонијални и прехранбени стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 483/58. (564)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 3-П-1959 год.

на 31/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Единство“, с. Жабени — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производи преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со оптребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство и преработка на земјоделски и сточарски производи;

10. машински парк (со работилница).

Престанува овластувањето за потпишување на досегашните потписници Спасе Димовски и Ѓорѓи Димовски. Задругата ќе ја потпишуваат Димче Божиновски и Ѓорѓи Ристевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 484/58. (566)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 3-III-1959 год. под рег. бр. 69/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Илинден“, с. Г. Илино — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сечење на огревно дрво, изработка на дрвен кумур, вар и градежни материјали и трговија со индустриски и колонијални стоки.

Престанува овластувањето за потпишување на лицата Никола Стојановски и Стојко Неделковски и отсега задругата ќе ја потпишуваат Мито Аврамовски, Бошко Србиновски и Шврговски Трајан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 465/58. (567)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 3-III-1959 год. под рег. бр. 27/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Нов живот“, с. Буково — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски и колонијални стоки; и

10. проектирање на филмови.

Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот потписник Вантел Поповски. Земјоделската задруга „Нов живот“ — с. Буково ќе ја потпишуваат Јосиф Мачковски и Панде Мачковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 463/58. (568)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 8/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Лазар Котоски“, с. Бистрица — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп, или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата и индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата; и

9. трговија со индустриски, колонијални и прехранбени стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 460/58. (569)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 7/58, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Пелагонија“, с. Горно Агларци — Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 456/58. (571)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 7-П-1959 година под рег. бр. 3/57, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Пешница“, с. Локвица — Кичево, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски и колонијални стоки; и

10. услужно мелење со електричен млин.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 474/58. (573)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 29/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Сува Гора“, с. Растеж — Кичево, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. пчеларство и лозарство;

10. трговија со индустриски и колонијални стоки;

11. откуп и продажба на жива стока; и

12. сточарство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 487/58. (575)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 7-II-1959 година под рег. бр. 39/55, свеска V е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Млад задругар“, Брод Македонски — Кичево, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски и колонијални стоки;

10. лозарство и сточарство; и

11. продавница за продажба на земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 486/58. (576)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 6-II-1959 година под рег. бр. 66/55, свеска III е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Бел грозд“, с. Подгорци — Охридско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. набавка и продажба на индустриски стоки за широка потрошувачка;

10. колење на стока — касапница;

11. сточарство и преработка на млеко, производство на млечни производи, пчеларство и живинарство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 464/58. (578)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 год. под рег. бр. 4/56, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Исток“, с. Гол. Радобил — Прилеп, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. производство на вар, трговија на мало со индустриски и колонијални стоки, лозарство, производство на ран тутунов расад и откуп и продажба на добиток.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 467/58. (579)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-III-1959 година е запишано следното: Занаетчиското претпријатие „Здравје“ — Охрид се припојува кон Задружната млекара „Славеј“ — Охрид, поради кое престана со својата самостојна работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 198/59. (570)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-III-1959 година е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Димитри Петровски. Задружната млекара

„Славеј“ — Охрид ќе ја потпишува новоназначениот директор Симон Ивановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 196/59. (771)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 4-II-1959 година под рег. бр. 21/55, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Искра“, с. Ропотово — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски стоки, производство на ран тутунов расад и машински парк.

Престанува овластувањето за потпишување на досегашните потписници Трајан Костадиновски и Стојко Силјановски. Отсега Земјоделската задруга „Искра“, с. Ропотово ќе ја потпишуваат лицата Темелко Михајловски и Јонче Кузмановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 517/58. (772)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 30-XII-1958 година под рег. бр. 5/56, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Кадица“, с. Дупјачани — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и

други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 518/58. (773)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 32214, серија бр. 0100783 издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓија Трајков Ѓорчиновски, с. Беранци — Битолско. (2505)

Лична карта рег. бр. 9359, серија бр. 0117900 издадена од СВР — Битола на име Сребренко Стефанов Циуноски, с. Клепач — Прилеп. (2506)

Лична карта рег. бр. 7440, серија бр. 0232445 издадена од СВР — Охрид на име Стојан Профилев Котески, с. Трновци — Прилеп. (2504)

Лична карта рег. бр. 5589, серија бр. 0346099 издадена од СВР — Титов Велес на име Петруш Цветанов Ѓорѓиев, с. Горно Чичево — Титоввелешко. (2565)

Лична карта рег. бр. 23269, серија бр. 0539087, издадена од СВР — Куманово на име Томислав Трипо Маневски, ул. „Перо Наков“ бр. 42 — Куманово. (2563)

Лична карта рег. бр. 25330, серија бр. 0560648, издадена од СВР — Куманово на име Боривое Тодор Џиевски, ул. „Никола Карев“ бр. 11 — Куманово. (2567)

Лична карта рег. бр. 8865, серија бр. 0015385, издадена од СВР — Битола на име Богоја Петров Поповски, с. Кравари — Битола. (2568)

Лична карта рег. бр. 3269, издадена од СВР — Прилеп на име Крстана Ботатиноска Спасеска, с. Браилово — Прилеп. (2569)

Лична карта рег. бр. 30025, серија бр. 0224223, издадена од СВР — Охрид на име Велимир Мијалчев Ваневски, Охрид. (2917)

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ бр. 1121 од 11-II-1957 год., дос. бр. 32082 на Сали Демир Муса, село Кременица — Битола.

Уверение за отпуст од државјанство бр. 46057, издадено од Државниот секретаријат за внатрешни работи — Скопје на име Керим Кукули, Скопје. (1602)